



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес (“Сл.гласник на Општина Велес” бр.12/06,3/09 и 18/10),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 14.03.2016 година го усвои,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА

Февруари 2016

1.Вовед

Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на површина од 464,5 километра квадратни со 28 населени места и градот Велес , со 14 урбани и 19 месни заедници.

На територијата на Општина Велес живеат 55.108 илјади жители во 16.959 домаќинства со 20.717 станови (сите видови живеалишта).Од вкупниот број на жители 27.632 се мажи а 27.476 се жени.

Од вкупниот број на жители 46.767 се изјаснети како Македонци или 84,86 %, 2.406 се изјаснети како Бошњаци, 2.299 се изјаснети како Албанци, 1.724 се изјаснети како Турци итн.

Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и тоа со ССС има 20.491, со ВШС 1.553 , со ВСС 2.770 , со Магистратура 40 и со Докторат 7 лица.

.(Агенција за вработување на Р.Македонија)


П Р Е Г Л Е Д на невработени лица со состојба на 31.12.2015 година

Активни баратели на работа			
Центар	Град	Села	Вкупно
Велес	3048	899	3947

Полова структура на лица кои барат работа			
Центар	Маж	Жена	Вкупно
Велес	2275	1672	3947

На територијата на општина Велес, согласно податоците од Државен завод за статистика со 31.12.2015 година, има вкупно 3947 невработени лица со следната структура по образование и полова структура:

Ред.	од 15-19 год.	од 20-24 год.	од 25-29 год.	од 30-34год.	од 35-39 год.	од 40-44 год.	од 45-49 год.	од 50-54 год.	од 55-59 год.	60 год. И повеќе	Вкупно
сосотојба 31.12.2015	116	390	461	381	387	334	371	439	538	530	3947



Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години,


	состојба 31 декември 2014				
	Вкупно	Микро	Мали	Средни	Големи
Велес	1 766	1 299	441	20	6

На територијата на општината постојат 1.774 активни деловни субјекти во 2013 и 1847 во 2012 година распоредени по следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности :

Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември	2010	2011	2012	2013
Земјоделство, шумарство и рибарство	95	117	122	114
Рударство и вадење на камен	4	5	6	5
Преработувачка индустрија	198	210	215	197
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	0	0	0	0
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината	13	13	13	9
Градежништво	65	65	68	58
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	794	755	761	712
Транспорт и складирање	182	177	168	164
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	78	85	96	99
Информации и комуникации	12	17	18	21

Финансиски дејности и дејности на осигурување	4	3	1	3
Дејности во врска со недвижен имот	7	7	9	8
Стручни, научни и технички дејности	111	123	124	125
Административни и помошни услужни дејности	57	17	22	27
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	3	3	4	4
Образование	32	29	26	31
Дејности на здравствена и социјална заштита	85	88	89	89
Уметност, забава и рекреација	28	20	22	19
Други услужни дејности	98	90	83	89
Вкупно	1866	1824	1847	1774

Активни деловни субјекти 2010-2013



Извор: Државен завод за статистика (2013 и 2012)

Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Велес ги презеде основачките права на 8 основни, 4 средни и едно музичко училиште, народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како буџетски корисници.

Од 01.09.2007 година Општина Велес премина во втората фаза на децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица.

Во текот на 2008 на 74 седница одржана на ден 24.10. превземени се оснивачките права на ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ но средствата за финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Велес.

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се надлежност на централната власт на Република Македонија.


2. Годишна сметка

За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот за децентрализацијата, Советот на Општина Велес за тековната 2015 година донесе буџет во транспарентна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од **862.838.639,00** денари по програми согласно буџетско-резервското работење со следната структура на приходи и расходи:

Планирани приходи

Табела 1
во ден

Планирани приходи по видови	2014 год.	2015 год.	сооднос 2015/2014 %
Даночни приходи	164.906.972	178.210.000	108,07
Неданочни приходи	79.427.769	84.231.669	106,05
Капитални приходи	63.962.062	86.896.572	135,86
Трансфери	76.248.028	83.367.989	109,34
Блок дотации	382.332.412	388.995.143	101,77
Донации	3.138.223	41.137.266	1310,85
Кредити	28.230.373	0	0,00
Вкупно планирани приходи	798.245.839	862.838.639	108,09



Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 2015 година во однос на 2014 година бележат пораст од **8.09 %**.

Порастот на вкупните приходи се должи пред се на зголемувањето на планираните даночни приходи од 8,07% , зголемувањето на планираните неданочни приходи од 6,05% како и порастот на капиталните приходи од 35,86% . Влијание врз порастот на вкупните планирани приходи имаат и блок дотациите кои во 2015 година бележат пораст од 1,77 % во однос на 2014 година како и донациите кои во 2015 година бележат пораст од 1.210,85 % во однос на 2014 година.


Планираните приходи во 2015 година во однос на 2014 година на кредитите се 0,00% како резултат на завршување на реконструкцијата на уличото осветлување

Планирани расходи

Табела 2

во денари

Планирани расходи по видови	2014 год.	2015 год.	сооднос 2015/2014 %
Плати,наемнини и Надоместоци	344.563.050	365.560.236	106,09
Резерви и недефинирани Расходи	830.000	1.180.000	142,17
Стоки и услуги	260.698.670	305.731.118	117,27
Каматни плаќања	150.000	250.000	166,67
Субвенции и Трансфери	18.188.000	27.145.328	149,25
Капитални расходи	170.911.119	157.321.958	92,05
Социјални бенефиции	280.000	400.000	142,86
Отплата на главница	2.625.000	5.250.000	200,00
Вкупно планирани расходи	798.245.839	862.838.639	108,09



И кај вкупно планираните расходи во 2015 година споредено со планираните расходи за 2014 година се забележува пораст од 8,09 % што е ист со порастот на

планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу планираните приходи и расходи.

Кај дел од планираните расходи се бележи зголемување во однос на претходната година односно има зголемувањето кај стоки и услуги од 260 милиони на 305 милиони денари или 17,27 %, како и кај отплата на главницата, каматните плаќања, субвенциите и трансферите. Значајно намалување бележи планираните расходи за капиталните расходи кои во 2015 година се планирани на износ од 157.321.958 денари и бележат намалување за 7,95% во однос планираните расходи во 2014 година од 170.911.119 денари.

На друга страна зголемување бележат планираните и расходи за плати и надоместоци и тоа од 344 милиони во 2014 на 365 милиони во 2015 година односно зголемување за 6,09 %, Резервите и недефинираните расходи исто така бележат пораст и тоа од 830.000 денари во 2014 на 1.180.000 денари во 2015 година односно пораст од 42,17% како и социјалните бенефиции кои бележат зголемување од 280.000 во 2014 година на 400.000 денари во 2015 година односно бележат зголемување од 42,86 %.


Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Велес е реализирано извршувањето на буџетот како следува:

Табела 3

Вкупно реализирани приходи

во денари

Вид на приход	2014 год	2015 год	сооднос 2015/2014 %
Даночни приходи	104.136.178	109.928.686	105,56
Неданочни приходи	44.207.733	46.842.609	105,96
Капитални приходи	29.279.820	55.780.797	190,51
Трансфери	62.390.474	53.754.863	86,16
Блок дотации	376.796.972	384.165.860	101,96
Донации	984.993	27.492.879	2.791,18
Кредити	28.144.890	0	0,00
Депозити	449.269	0	0,00
Вкупно реализирани приходи	646.390.329	677.965.694	104,89




Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во општина Велес за 2015 година изнесуваат 677.965.694 денари и се зголемени во однос на реализираните приходи во 2014 година за **4,89 %**. Зголемувањето на реализираните приходи во 2015 година во однос на остварените приходи во 2014 година е остварен како резултат на зголемувањето на реализацијата на сите приходи освен на трансферите каде намалувањето е 13,84 % а за кредитите и депозитите реализацијата е 0,00 %.

Позначителен пораст на реализираните приходи на општината во 2015 во однос на 2014 бележат даночните приходи кои во 2015 година се реализирани во износ од 109 милиони денари и во однос на реализираните приходи од 104 милиони во 2014 бележат пораст за 5,56 %. Капиталните приходи кои се реализирани на ниво од 55 милиони денари и во однос на реализираните приходи од 29 милиони во 2014 бележат пораст за 90,51 %. Значителен пораст бележат реализираните приходи од донации кои во 2015 бележат пораст од 2.691,18%

Споредба реализирани со планирани приходи

Табела 4
во денари

Планирани и реализирани приходи по видови	планирани 2015 год.	реализирани 2015 год	% на остварување
Даночни приходи	178.210.000	109.928.686	61,68
Неданочни приходи	84.231.669	46.842.609	55,61
Капитални приходи	86.896.572	55.780.797	66,91
Трансфери	83.367.989	53.754.863	64,48
Блок дотации	388.995.143	384.165.860	98,76
Донации	41.137.266	27.492.879	66,83
Кредити	0	0	0,00
Депозити	0	0	0,00
Вкупно планирани и реализирани приходи	862.838.639	677.965.694	78,57




Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 78,57% реализација во однос на планираното.

Вкупно реализирани расходи

во денари

Остварени расходи по видови	2014 год.	2015 год.	сооднос 2015/2014 %
Плати,наемнини и надоместоци	340.554.628	356.016.605	104,54
Резерви и недефинирани расходи	694.000	1.022.000	147,26
Стоки и услуги	185.120.050	192.893.052	104,20
Субвенции и Трансфери	14.050.733	24.422.555	173,82
Капитални расходи	98.389.809	74.657.144	75,88
Социјални бенефиции	266.600	376.100	141,07
Каматни плаќања	145.689	168.461	115,63
Отплата на главница	2.625.000	5.249.959	200,00
Вкупно остварени расходи	641.846.509	654.805.876	102,02





Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно реализираните расходи во општина Велес за 2015 година изнесуваат 654.805.876 денари и се зголемени во однос на реализираните расходи во 2014 година за 2,02 %, а истите споредени со планираните расходи бележат остварување од 75,89 %.

Позначителен пораст како во процентуално искажување така и во материјалност на вредностите бележат стоките и услугите, субвенциите и трансферите, каматните плаќања, отплатата на главницата како и резервите и недефинираните расходи

Вредно е да се спомене дека реализираните расходи имаат остварување во однос на планираните расходи од 75,89 % и е приближно на исто ниво како и на остварените приходи во однос на планираните приходи кои бележат остварување 78,57 %.

Споредба реализирани со планирани расходи

Табела 6
во денари

Планирани и реализирани расходи по видови	планирани 2015 год.	реализирани 2015 год	% на остварување
Плати,наемнини и адоместоци	365.560.236	356.016.605	97,39
Резерви и недефинирани Расходи	1.180.000	1.022.000	86,61
Стоки и услуги	305.731.118	192.893.052	63,09
Субвенции и	27.145.328	24.422.555	89,97

Трансфери			
Капитални расходи	157.321.958	74.657.144	47,46
Социјални бенефиции	400.000	376.100	94,03
Каматни плаќања	250.000	168.461	67,38
Отплата на главница	5.250.000	5.249.959	99,99
Вкупно планирани и реализирани расходи	862.838.639	654.805.876	75,89





Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2015 година изнесува **17.625.603,00** ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех на буџетот на општината.

Во билансот на состојба со 31.12.2015 год. на име побарувања е искажан износ од **91.151.019,00** денари кој произлегува од:

<u>Кумулирани побарувања по разни основи</u>	Сума	Учество во %
Побарувања од граѓани – данок на имот	25.763.452	28,26
Побарувања од склучени договори за комуналии	1.926.155	2,11
Побарувања од данок на промет на недвижности	800.890	0,88
Побарувања од данок на наследство и подарок	203.989	0,23
Побарувања од фирми за регистрирана фирма	58.069.954	63,7
Побарувања – такса за користење на музика во локали	107.755	0,12
Побарувања од фирми за користење на ЈПП	324.375	0,36
Други побарувања	3.954.449	4,34
Вкупно	91.151.019	100

Кумулирани побарувања по разни основи



Кумулирани побарувања по разни основи



Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2015 година изнесуваат 89.329.475,00 денари од кои :


- Вкалкуирани плати спрема вработените за 12.2015 - **2.901.021,00 ден.**

- Тековни обврски спрема добавувачи - **86.428.454,00 ден.**


Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за 2015 година.

Заклучно со 31.12 2015 година вредноста на постојаните средства на Општина Велес изнесуваат **826.339.705,00** денари со следната структура:


Р.б р	Постојани средства на Општина Велес	Вредност 2014	Вредност 2015	Сооднос 2015/2014 %
1	Нематеријални средства	5.342.613	4.472.965	83,72
2	Градежни објекти	139.815.981	192.597.590	137,75
3	Улици, патишта , тротоари и др. објекти	333.279.807	387.148.353	116,16
4	Опрема	36.548.538	45.980.298	125,81
5	Материјални средства во подготовка	186.395.259	196.140.499	105,23
Вкупно		701.382.198	826.339.705	117,81



Вредност 2014



Вредност 2015






3. Реализација по програми за извршување на буџетот


Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми:

- A - Совет на Општина
- D - Градоначалник
- E - Општинска администрација
- G - Локален економски развој
- F - Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- J - Комунални дејности
- K - Култура
- L - Спорт
- T - Унапредување на здравствена заштита
- V - Социјална заштита –детски градинки
- N - Образование
- W - Противпожарна заштита

Програми	Планирано 2015	Реализирано 2015	реал/плани 2015 %
Противпожарна заштита	16.470.000	14.509.198	88,09
Социјална заштита	64.189.891	58.530.726	91,18
Здравствена заштита	4.700.000	3.031.510	64,50
Спорт и рекреација	11.240.000	8.711.009	77,50
Култура	32.827.361	24.042.566	73,29
Образование	412.394.840	353.350.624	85,68

Локален економски развој	28.829.326	12.424.274	43,10
Програма за уредување на градежно земјиште	199.268.461	121.866.612	61,15
Капитални трошоци на Општината	9.144.660	5.130.200	56,10
Општинска администрација	64.471.500	50.088.223	77,69
Месна самоуправа	130.000	99.718	76,71
Градоначалник	3.597.600	3.021.141	83,98
Совет на Општина	15.575.000	13.167.814	84,54
Вкупно	862.838.639	667.973.639	77,42





3.1. А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од планираните 15.575.000 денари реализирани се 13.167.814 денари односно реализирана е програмата на советот со 84,54 %.

Советот на Општина Велес во 2015 година одржа 17 редовни седници. За работењето на членовите на советот во 2015 година на име надоместоци исплатени се 4.792.673 денари, односно 36,39 % од вкупната реализација. Од тековните резерви се потрошени средства во износ од 692.000 денари односно 5,26 %.

Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Велес во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста“, „Програма за активностите на општина Велес во областа на меѓународната соработка“, „Програма за активностите на општина Велес за поддршка на НВО секторот“ и „Програма за активностите на општина Велес во областа на социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани деталните извештаи по поделните потпрограми кои се реализирани преку програмата на Советот на општина Велес.

- ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во оваа Програма се содржани ативностите што Општина Велес ги презема за сопствена промоција преку печатење на соодветен промотивен материјал – брошури, флаери, плакати и друг печатен материјал, како и изработка и емитување на аудио и видео спотови и презентации што ги користи за презентирање на општината на саемски манифестации во државата и надвор од неа, најава за културни и дрги настани во организација на Општината и Советот на Општина Велес, како и објавувањето на соопштенија и дрг вид известувања за граѓаните (објави, повици, конкурси и сл.).

Делот за меѓународна соработка во најголем дел се средства предвидени за престој на странски делегации – гости на Општина Велес, посета на општински делегации на збратимените градови и учество на општината на саемски манифестации.

Во 2015 година меѓународната соработка покрај тоа што се реализираше преку официјални средби на претставници на општините, беше продлабочена и со соработка на повеќе нивоа. Така на пример претставнички на Советот на Општина Велес и општинската администрација учествуваа на Меѓународен фестивал на жените во Шербур, Република Франција. Општина Велес учествуваше на Конференција во Албанија со наслов „Културно наследство – регионален предизвик“, во Самобор-Република Хрватска беше даден во употреба мост кој го носи името „Велес“. Во непосредна близина на Здравен дом Велес е изградена чешма донација од турското семејство Сарач, во знак на трајно пријателство со Велес. Со средства од оваа Програма Велес се претстави на повеќе меѓународни саеми од кои важно е да се напомене учеството на саемот во Република Романија.

Иако не се дел од оваа програма во прилог на развој на меѓународната соработка се и бројните гостувања на КУД, драмските уметници, поетите и ликовните уметници од Велес на сите светски мередијани.

Во низата збратимени градови и градови пријатели, во 2015 година Велес оствари уште едно збратимување со град од Република Турција – градот Бига. Промоција на отвореноста на Општина Велес кон меѓународната соработка е и интензивното присуство на дипломатскиот кор во Република Македонија во Велес. Така Општина Велес беше посетена од амбасадорите на Франција, Германија, САД, Чешка, Хрватска, Велика Британија и др.

Оваа Програма е димензионирана на 2.800.000 денари, а нејзината реализација е 77,16%.

- ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2015 година беше димензионирана на 1.500.000 денари.

За учество во реализација на проекти со здруженија на граѓани по доставени предлози, поддршка на програмски активности на ГО и партнерски проекти од Буџетот на Општина Велес се издвоени 592.085 денари од предвидени 600.000 денари. Во овие средства не спаѓаат средствата што се доделени од Буџетот по

програмите со строго дефинирани области – култура, спорт, социјална и здравствена заштита.

Преку оваа програма се финансира и одржувањето на објектите на Општина Велес во кои се сместени и делуваат дел од ГО, како и трошоците за комуналии на истите. Оваа година се направи комплетно варосување и реновирање на објектите што ги користат ГО и по спроведен конкурс сите овие објекти се прераспределени на здруженија на граѓани.

Оваа Програма е реализирана 66,42%. Причина за овој процент на реализација е тоа што дел од здруженијата не ги искористија доделените средства.

3.2. Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 3.597.600 денари во буџетот реализирани се 3.021.141 ден. односно 83,97 %.

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ од 1.340.924 денари односно 44,38 %. Од тековните резерви во програмата на градоначалник се потрошени 330.000 денари или 10,92 % и истите се однесуваат за исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство за вработените во општинските установи. За исплата на отпремнини по основ на пензионирање на вработени во општинските јавни институции се исплатени средства во вкупен износ од 1.139.250 денари односно 37,71 % од вкупната реализација. Остатокот од средствата во износ од 210.967 денари односно 6,98 % се исплатени на име патни и дневни трошоци, комунални услуги, комуникации и транспорт.

3.3. Е – Општинска Администрација

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на оваа програма беа предвидени средства во износ од 73.616.160 денари, а се реализирани 55.218.423 денари или 75,01 %.

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во општинската администрација во износ од 28.055.073 денари односно учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува 56,01 %. За стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, ситен инвентар, тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи и привремени вработувања) и субвенции и трансфери се потрошени 21.534.689 ден или 42,99 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација и на име камата се исплатени средства во износ од 168.461 денари.

Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 3.488.976 денари или 68,00 %. Најголем дел се реализирани за реконструкција на делови од имотот на Општината и набавка на службено возило.

Во рамки на буџетската програма Е-општинска администрација се реализирани активности на Општина Велес во областа на развојот на информатичката технологија во 2015 година.

-ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2015 година беше генерално насочена кон остварување на целите дефинирани во рамки на Стратегијата за информатички и комуникациски технологии, односно планираните проекти и акцискиот план, како нејзин составен дел. Стратешките цели беа дефинирани во неколку приоритетни области, како што се намалувањето на трошоците во работењето и подобрување на квалитетот на услугите, а главните цели беа поделени во неколку сегменти:

- континуирано одржување на целокупната оперативност на информатичко - комуникацискиот систем на општината;
- постојано модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи алатки за подобрување на тековното работење;
- креирање на еднонасочки и двонасочни услуги за граѓаните базирани на примена на светските стандарди во оваа област.

Проектни активности

Проектните активности беа во согласност со законските норми и прописи, националните стратегии за ИКТ и локалните стратегии. Во текот на 2015 година реализирани се планираните програмско проектни активности, а направена е и една измена и дополнување на Програмата како резултат на усогласување на износите на планираните проекти со добиените цени на услугите и проекциите за реализација на предвидените активности во текот на 2015 година.

Во прилог следи табела која ја прикажува реализацијата на годишната програма на Одделението за ИТ за 2015 година.

Програма	Назив	Планирано	Потрошено	Разлика	Реализација
E0	15-E0.Усогласување со процедурата за интероперабилност	800.000	799.214	786	99,90%
E0	15-E0.Трошоци за одржување на апликации од трети лица и хостирање (mkhost / marnet / edusoft / mbs / euronetcom / neocom...)	360.000	333.171	26.829	92,55%
E0	15-E0.Тековно одржување на хардвер, софтвер и мрежна инфраструктура	720.000	494.250	225.750	68,65%
E0	15-E0.Поддршка на активностите поврзани со стандардот ISO/IEC 27001	230.000	229.510	490	99,79%
EA	15-EA.Купување на информатичка опрема-хардвер	850.000	638.068	211.932	75,07%
EA	15-EA.Надградба и развој на нови услуги и функционалности на платформата за електронски услуги вклучувајќи систем за управување со корисници и следење на предмети – 2 дел	1.280.000	704.460	575.540	55,04%
EA	15-EA.Набавка на софтвер и лиценци	930.000	925.964	4.036	99,57%
	ВКУПНО:	5.170.000	4.124.637	1.045.363	84,36%

3.4. Г- Локален економски развој

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2015 година беа насочени кон:

Континуиран развој на капацитетите на општината за привлекување инвестиции, зголемување на вработувањата и промоција на општината

- **Зајакнување на техничките капацитети на општината за динамичен локален економски развој**
- **Зголемување на обемот на неопходната техничка документација**
- **Зајакнување на капацитетите на општината за искористување на домашни и меѓународни фондови**
- **Континуирано подобрување на енергетската ефикасност**
- **Зајакнување на административните капацитети за одржување на меѓународен стандард за квалитет (ISO 9001:2008)**
- **Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план**

Проектни активности и реализација

Генерално, проектите на Општина Велес во областа на ЛЕР во 2015 година беа насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, со фокус на:

- Зајакнување на капацитетите на општината во однос на техничката документација (за значајни инфраструктурни проекти)
- Привлекување на странски и домашни инвеститори.
- Подготовка и реализација на проекти од домашни и меѓународни фондови
- Поддршка на мерките за енергетска ефикасност
- Одржување на стандардот за квалитет кој обезбедува сигурност за инвеститорите во поглед на административните капацитети на општината за обезбедување на квалитетни, ефикасни и ефективни услуги за граѓаните и бизнис заедницата.
- Интегрирани активности со Вардарскиот плански регион во контекст на заедничко аплицирање на домашни и меѓународни проекти и поддршка на Мрежата за инклузивен развој (Регионалниот бизнис центар со седиште во Велес).

-Од планираните 2.500.000 за Подготовка на техничка документација за инфраструктурни проекти 519.107 денари се потрошени за изработка на техничка документација за:

- премин на водоводна цевка под железничката пруга Велес- Кочани
- изработка на услови за проект за водоснабдителен систем во с. Отовица
- услови за планирање на просторот за изградба на надпатник –пешачки мост над автопатот
- проект за водоводна линија во населба Речани
- проект за изградба на атмосферска канализација во сателитската населба на езеро Младост.
- проект за изградба на инфраструктура во с. Чалошево
- основен проект за реконструкција на објектот на „Офицерскиот дом“ во Велес

- Од планираните 3.000.000 денари за учество во проекти финансирани од меѓународни фондови, 207.660 денари се потрошени за реализација на проектот Споделено наследство со збратимениот град Шербур Октевил, регион Долна Нормандија Франција. Средствата веќе се рефундирани од страна на Советот на Регионот Долна Нормандија
- Од планираните 600.000 за поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, потрошени се 551.080 денари
- Од планираните 350.000 денари за учество во проекти и активности на Регионалниот бизнис центар (Мрежа за инклузивен развој), 320.000 денари се потрошени за учество во проект за подобрување на управувањето со Депонија преку набавка на (PV-OFF GRID) фотонапонска сончева централа
- Од планираните 2.500.000 денари за мерки за енергетска ефикасност, 485.912 денари се потрошени за поддршка на заедничкото Одделение на енергетска ефикасност на Вардарскиот плански регион.
- Подготовката на Програма за енергетска ефикасност 2016-2018 во висина од 350.000 денари е во фаза на реализација“.Средствата ќе се реализираат во 2016 година.
- Од планираните 220.000 денари, 3.195 денари се потрошени за чланарина во ИСМР. Поради изборот на Велес за прва пилот општина за стандардизација, ИСМР одлучи да не ја наплаќа сертификацијата и редовните годишни проверки на стандардот ISO 9001 : 2008, со што општината заштеди буџетски средства.
- Од планираните 3.882.000 денари за Основен проект за 1 дел од фекална канализација со анаеробна пречистителна станица за населено место Раштани, 3.881.513 денари се потрошени за проектот. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој со апликација на проект.
- Од планираните 12.677.326 за Имплементација на проектот „Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти –ЕНЕРЏИНЕТ (Sustainable Energy Thematic Network of Cross-border Local Authorities – ENERGINET)“, 6.568.584 денари се потрошени за реализација на проектни активности. Според временската рамка, проектот треба да заврши во август 2016 година.

3.5. Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот

Позиција Ф1 - Урбанистичко планирање

1. Урбанистички планови

- Во 2015 година донесени се:
 - Детални урбанистички планови
 - Детален урбанистички план за локалитет дел урбана единица 01, дел од урбан блок 06 (помеѓу дел од железничка пруга, дел од станбена улица, дел од ул. Моша Пијаде, дел од ул. бр. 5 и дел од КП 1327), Општина Велес-2,93 ha
 - Детален урбанистички план за УЕ7, дел од УБ39, од Генерален урбанистички план на град Велес, опфат помеѓу улиците Андон Шурков, ул.бр.10 и улиците ново проектирана 1 и ново

проектирана 2, локалитет Димко Митрев (нов погон), КО Велес, Општина Велес-2,1 ha

- Урбанистички план вон населено место
 - Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4, времено сместување - викенд населба во КО Башино Село и КО Новачани, Општина Велес-4,47 ha
- Локална урбанистичка планска документација
 - Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс, со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија, на КП бр. 1541/14, КО Караслари, Општина Велес-2,22 ha
 - Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс, со намена Г2 - лесна индустрија, на КП бр. 2384, м.в. Порцеланова, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес, Општина Велес-15,69 ha
- Општи акти
 - Општ акт с. Караслари
 - Општ акт с. Г. Оризари
 - Општ акт с. Иванковци
 - Општ акт с. Мамутчево
 - Општ акт с. Чалошево
 - Општ акт с. Раштани
 - Општ акт с. Отовица
 - Општ акт с. Црквино

2. Градежно земјиште

➤ **Јавно наддавање**

Во текот на 2015 година по пат на електронско јавно наддавање беа отуѓени вкупно 26 градежни парцели од кои 10 градежни парцели се со намена Г2- лесна и загадувачка индустрија, 4 градежни парцели се со намена А4-мотели, 2 градежни парцели со намена А2- домување во станбена зграда, една градежна парцела со намена Б5-хотелски комплекс и 9 градежни парцели со намена А4-времено сместување. Вкупно прибраните средства изнесуваат 46.835.522 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

➤ **Непосредна спогодба**

Во текот на 2015 година примени се 236 барања за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно 220 барања од кои се прибрани вкупно 4.200.532 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

3. Одобрение за градење

- Одобрение за градење и инфраструктура-28
- Одобрение за адаптација, адапт. и пренамена-13
- Одобрение за реконструкција-23
- Одобрение за подготвителни работи-01
- Решение за објекти без одобрение за градба-08
- Решение за измени во тек на градба-09
- Решение за промена на инвеститор-02
- Повлечени-одбиени премети од Е-Одобрение-12
- Известување за почеток на градба- 20
- Записник за усвојување на арх.урб.проект -08
- Записник за усвојување на инфрастр. Проект-10
- Пресметка за урбана опрема-135
- Одобрение за вршење дејност за предпростор-24
- Одобрение за урбана опрема-135
- Правосилни заверки на документи по барање-24
- Изводи од ГУП-759
- Изводи од ДУП-482
- Писма, потврди и други документи-1629

Позиција Ф2 - Уредување на градежно земјиште

Ф Уредување на градежно земјиште од предвидените средства во износ од 3.700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.484.334,00 денари (40,12%).

- Ф20 Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни објекти, геодетските услуги и геомеханички испитувања од предвидените средства во износ од 700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 406.002,00 денари (58,00%).

Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2015 година беше континуирано контролирана од ангажираните фирми за вршење на надзор над квалитетот и количините на изведени работи. За потребите на општината се изработуваа нумерички и ажурирани подлоги за: водоснабдителен систем во село Отовица, улици во село Иванковци, водоснабдителен систем во село Чалошево, локален патен правец кон село Отовица, нумерички за инфраструктура во индустриска зона Караслари и др.

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја

Во село Сујаклари се изведе крак за фекална канализација, се поставија цевки за фекална канализација ф250 во должина од околу 240м, пробивање, порамнување и делумно тампонирање на локален пат кон село Новачани, се изврши монтажа на цевки

ф250 и ф315 за Населено место Горно Оризари Зона 3, во центарот на село Иванковци поправена е поставената урбана опрема, како и поставени се клупи и корпи за отпадоци, се изврши санирање на дел од патот низ населеното место Сливник, поправка на урбана опрема во село Раштани, се изгради крак за фекална канализација во село Мамутчево, се поставија ракометни стативи на спортското игралиште во село Дурутовец, се изврши чистење на речното корито на река Вардар на две локации и др.

Од предвидените средства во износ од 4.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 3.464.216,00 денари (76,98 %).

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на проектна документација за инфраструктура

Се изработија проекти за : улици во село Мамутчево (проект за инфраструктура и основен проект) , проектна документација за реконструкција на улици (дел од Јордан Џурнов, дел од Благој Кирков, дел од Благој Страчков и дел од Славко Давчев) со завршен слој бетон, Основен проект и проект за инфраструктура за фекална канализација во село Кумарино, Проектна документација за пешачки мост над автопат Е-75 Скопје Гевгелија за поврзување на Башино село со селските гробишта, Основен проект за реконструкција на улица Богдан Прличков, се изготви ревизија на проектот за реконструкција на водоводна линија на улица Орце Шутев и Јовче Кучук, Проект за улици во Индустриска зона Речани, Сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај за кружна раскрсница на ул.Благој Ѓорев, Тодор Јанев, 8-ма Велешка и Тодор Христов Офицерчето; проект за пат кон Населено место Слп, сообраќаен проект за приклучок на локален пат за село Отовица, Проект за реконструкција на зградата на ССНО и општествена самозаштита, како и стручна ревизија за целосната изготвена проектна документација.

Во текот на 2015 година не се јави потреба од експропријација на земјиште и не се потрошија предвидените 500.000,00 денари.

Од предвидените средства во износ од 3.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.065.128,00 денари (35,50%).

3.6. Ј- Комунални дејности

Од предвидените средства во износ од 170.318.461,00 денари се потрошени средства во износ од 96.239.788,00 денари (56,51 %).

Ј00 Одржување на урбана опрема

Се вршеше континуирано одржување на поставената урбана опрема и промена на оштетени делови на улиците низ градот и во детските забавни паркови. Се реконструираа дрвените даски на урбаната опрема кај игралиштето на улица Андон Шурков, ОУ Васил Главинов, детско игралиште Дизни и др.

Од предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 685.494,00 денари (34,27%).

JH0 Урбана опрема (капитални расходи)

Во текот на цела година се врши набавка на урбаната опрема и нејзино поставување. На барања на граѓани се поставуваа клупи, кош со обрач и конструкција во Мамутчево, село Сујаклари и во Башино село, огради од плетена мрежа, ракофати и огради на повеќе локации низ градот. Во 2015 година се поставени ракофати на следните улици: Климент Охридски, Ѓорѓи Димитров, Богдан Каракостев и др.

Се изврши оградувањена парцели во кругот на Касарната.

Изградени се вежбални за рекреација на неколку локации низ градот.

Се набавија и се поставија бетонски маси за играње шах на четири локации низ градот.

Се поставија метални столбчиња за регулирање на непрописно паркирање на улица 8^{-ми} Септември и Гоце Делчев.

Се изработија и поставија корпи за отпадоци на улица 8^{-ми} Септември.

Поставени се клупи и корпи во Градскиот парк, одморалиште Агрија, парк на улица Браќа Капчеви и на кејот на река Вардар.

Од предвидените средства во износ од 3.900.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.649.798,00 денари (67,94 %).

J10 Снабдување со вода

Се вршеше тековно одржување на системите за водоснабдување во населените места. За нормално функционирање на водоснабдителниот систем во село Мамутчево се набави нова потопна пумпа со минимален проток 2,5л/сек и манометарска висина од 130м, се набави пумпа и за водоснабдителниот систем во село Караслари и се изведе приклучна линија за ДПТУ Маркарт Македонија. Се вршеше дотур на потребните количини на вода во случај на дефекти на водоснабдителните системи (пример во Резервоарскиот простор на езеро Младост). Комплетно се заврши водоснабдителниот систем во село Црквино. Се реконструираше водоводната мрежа на улица Петре Прличко. Се изведе скада системот за водоснабдителниот систем на езеро Младост.

Од предвидените средства во износ од 4.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1,961.561,00 денари (43,59 %).

JГА Изградба на системи за водоснабдување

Се реализираше комплетно проектот Изградба на водоснабдителен систем за езеро Младост, урбан блок 1, урбан блок 2 и урбан блок 3 со поврзување од градскиот водоводен

систем и се изврши отплата на рата по користен кредит во износ од 5.249.959,00 денари. Се реализираше и водоводната линија на новопроектирана улица Тодор Јанев.

Од предвидените средства во износ од 6.250.000,00 денари се потрошени средства во износ од 5.604.220,00 денари (89,67 %).

J20 Одведување и пречистување на отпадни води

Се изврши редовно чистење на каналите за атмосферска канализација (поради таложење на наноси) и тоа канал за атмосферска вода кај Ветеринарна станица (од постоечки пропуст до мостот на локалниот пат Велес – Раштани) покрај оградата на Фабриката Киро Кучук, атмосферски канал спој на улица Пајак Планина со Лазо Осмаков, атмосферски канал и сливна решетка на улица Пратение Зоографски, канал во Населба Речани, канал на локалниот пат Велес Башино село (позади бензиската Башино Петрол) , канал за атмосферска вода кај Историски архив, атмосферскиот канал на улица Благој Ѓорев (наспрато Детската Градинка – Тунел) , на улица Луј Пастер, наспроти ОУ Васил Главинов и др. Во село Иванковци, Раштани и Горно Оризари се вршеше тековно одржување на пречистителните станици за нормално функционирање.

Се изведе атмосферска канализација во Викенд Населбата на Езеро Младост.

Од предвидените средства во износ од 4.100.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.326.100,00 денари (56,73 %).

JI0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Се реализираше кракот за фекална канализација од угостителскиот објект Брод Панини до приклучокот на постоечки колектор.

На новопроектирана улица Тодор Јанев се изведе фекалната канализација. На одредени места поради појавен дефект беше ангажирана фирма за отстранување на дефект во фекална канализација.

Од предвидените средства во износ од 9.973.076,00 денари се потрошени средства во износ од 5.159.698,00 денари (51,74 %).

J30.Јавно осветлување

Од оваа ставка се изврши наплата за потрошената електрична енергија, одржувањето на јавното осветлување, новогодишно украсување на градот, се изврши набавка на репро материјал за јавното осветлување и се прошируваше постоечката мрежа за улично осветлување.

Се изврши проширување на мрежата на улично осветлување на следниве локации :

- ул. Васил Иљоски (од Авто Алекс до Македонија пат) ;

- ул. Благој Ѓорев осветлен тротоарот од Кружен тек Авона до спој со Наум Наумовски Борче ;

- ул. Богдан Прличев;

- ул. Павел Шатев (кај депонија за градежен шут);

- Осветлени се новоизведените кружни текови и паркинг “Мало мовче”;

- с. Отовица ;

- с. Иванковци ;

- с. Горно Оризари ;

- с. Сујаклари и .т.н.

Од предвидените средства во износ од 19.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 17.459.870,00 денари (91,89%).

ЈА0.Изградба на јавно осветлување

Се изврши проширување на мрежата за улично осветлување во градот и населените места, реконструкција на мрежи каде што ЕВН врши реконструкција на мрежите.

Од предвидените средства во износ од 3.900.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.191.238 ,00 денари (30,54 %).

Ј40 Јавна чистота

Согласно Програмата за одржување на јавната чистота за 2015 година реализирани се активности на чистење, миење и одржување на јавните површини , како и чистење во зимски услови за 2015 година.

Од предвидените средства во износ од 10.000.000,00 денари реализирани се средства во износ од 6.455.087,00 денари (64,55 %).

Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на сообраќај

Во 2015 година реализирани се следните зафати: се изврши прередување на камени коцки на дел од улица Рилски Конгрес (спој на Славе Петков со Богдан Прличков), дел од улица Орце Шутев и др.

Во 2015 година со префабрикувани бетонски елементи се попловија следните улици:

- Улица Ристо Папазов во Башино село,
- Се изврши попловивање на тротоарите на новоизведениот кружен тек (кај Авона),

Во 2015 година се бетонирани следните улици:

- Се избетонира дел од улица Јордан Џурнов,

- Се избетонира дел од улица Прохор Пчински,
- се избетонира дел од улица Славко Ѓорѓиев Сватот со паркинг простор

Во 2015 година се бетонирани следните потпорни сидови:

- Се изведе потпорен сид на улица Јовче Тикваров и улица Прохор Пчински со должина од 9м и височина од 1,30м;
- Се изведе потпорен сид на улица Славе Петков на две локации;
- Се изведе потпорен сид на Езеро Младост за заштита на постоечкиот цевковод од оштетувања со изведба на тротоар;
- Се изведе потпорен сид на улица Алексо Демниев;
- Се изведе потпорен сид на кружна раскрсница помеѓу регионален пат Р1102 и регионален пат Р – 1312 и улица Димитар Влахов;
- Се изведе потпорен сид во населба Хабитат;
- Се изведе потпорен сид кој врши потпирање на улица Крали Марко;
- Се изведе потпорен сид на улица Орце Мартинов;
- Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој асфалт;
- Се проби, се изведе долен строј и дел се изведе долен и горен строј на пристапна улица во Индустриска зона Караслари
- Се израмни и се тампонираше спореден пат кон Башино село;

Во 2015 година се изврши тампонирање со струган асфалт на повеќе улици во општината. Се тампонираа улиците во Индустриска зона УЗУС, улици во Населба Речани, се прошири пристапниот пат кон село Ветерско и др.

Во повеќе наврати се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бетон. Се изврши чистење на банкини на локалните патишта, како и овозможување на прегледност на вертикалната сигнализација низ градот. Зимското одржување на локалните патишта се вршеше тековно, се изврши набавка на потребните количини на индустриска – камена сол, како и одржувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација. Се изврши изведба на хоризонтална сигнализација (осовинско одбележување, автобуски стојалишта, такси станици, пешачки премини) и др.

Се изврши поправка и делумно тампонирање на патот до село Сопот, Слп, Кумарино и Карабуниште. Се тампонираа банкините на локалниот пат Велес - Раштани. Се тампонираа улиците низ населеното место Сливник.

Од предвидените средства во износ од 19.670.000,00 денари се потрошени средства во износ од 8.450.131,00 денари (42,96 %).

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Во 2015 година се бетонирани следните улици:

- Се избетонира дел од улица Наце Димов со површина од околу 350м².
- Се избетонира дел од улица Кири Пракицов со должина од околу 170м
- Се избетонира дел од улица Љубљанска
- Бетонирање на дел од улица Благој Абрашев

Во 2015 година се асфалтирани следните улици:

- Се изврши асфалтирање на пристапен пат кон викенд населба во Отовица
- Дел од улица во индустриска зона Караслари
- Дел од обиколница Велес Башино село
- Дел од Страшо Пинџур и Гоце Делчев
- Дел од улица Белградска,
- Се изврши асфалтирање на раскрсница на Борис Трајковски,
- Се изврши асфалтирање на кружна крстосница на вкрстување на Благој Ѓорев, Тодор Јанев, 8-ма Велешка и Тодор Христов Офицерчето;

За интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани беше доделен градежен материјал со кој граѓаните сами извршија зафати за обезбедување на теренот. Се изврши реконструкција на тротоар на улица 8-ми Септември пред зградата на Општинскиот суд во должина од околу 200м.

Се поставија автобуски постројки во населба Шорка и населба Речани.

Се проби и се тампонираше крак на улица Тодор Јанев и се поставија ивичњаци;

Се изврши крпење на ударни дупки со асфалт неколку пати во текот на годината.

Се поставија легнати полицајци на локалниот пат во село Бузалковои се изврши реконструкција на постоечките на улица Благој Ѓорев.

Од предвидените средства во износ од 35.075.385,00 денари се потрошени средства во износ од 23.045.019,00 денари (65,70 %).

Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило

Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени за спроведување на Програмата за јавно зеленило за 2015 година согласно програмата.

Од предвидените средства во износ од 12.000.000,00 денари се реализирани средства во износ од 4.642.670,00 денари (38,69 %).

ЖМ0 Паркови и зеленило (капитални расходи)

Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени површини се потрошени за спроведување на Програмата за подигнување и реконструкција на нови зелени површини за 2015 година.

Од предвидените средства во износ од 5.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.758.715,00 денари (35,15 %).

Ј80 Други комунални услуги

Во 2015 година се вршеше рушење на бесправно изградени објекти. Во текот на целата 2015 година со издавање на месечни налози извршен е третман на кучиња скитници согласно Договорот склучен со Ветеринарна станица Велес.

Од предвидените средства во износ од 1.700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 327.017,00 денари (19,24 %).

ЈЛ0 Други комунални услуги (капитални расходи)

Се работеше на подобрување на Инфраструктурата во Индустриските зони. Се изведе фекалната канализација и комплетен водоснабдителен систем во Индустриската зона Караслари.

Од предвидените средства во износ од 20.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 7.613.517,00 денари (38,07 %).

ЈЕ0 Изградба на простори за паркирање

Се попочија повеќе локации со намена за паркинг простор и тоа на паркинг просторот во близина на Градскиот пазар со површина од околу 3,660м², паркинг . простор на улица Славко Ѓорѓиев Сватот и паркинг на улица Белградска.

Од предвидените средства во износ од 3.600.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.658.610,00 денари (73,85 %).

Од предвидените средства во износ од **181.518.461,00** за Програмата за, комунални дејности и заштита на животната средина и природата на Општина Велес за 2015 година реализирани се **102.253.466,00** денари (или **56,33 %**) .

P1 - Заштита на животната средина

Во текот на 2015 година од планираните 7 проекти, со финансиски се реализирани 5 проекти од Програмата наведени во следната табела:

Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина

Програма	Назив	Планирано МКД	Година	Потрошено МКД	Разлика МКД	Реализација
P1	14-P1.Анализи на квалитет на животна средина	150.000,00	2015	30.663,00	119.337,00	20,44%
P1	14-P1.Проектна документација за животна средина	1.200.000,00	2015	531.826,00	668.174,00	44,32%
P1	14-P1.Реализација на Програма за управување со отпад	1.500.000,00	2015	1.190.392,00	309.608,00	79,36%
P1	14-P1.Набавка на материјал за хортикултурно уредување	2.700.000,00	2015	1.748.396,00	951.604,00	64,76%
P1	14-P1.Национални акции за подигнување на јавната свест	500.000,00	2015	/	500.000,00	0,00%
PA	14-PA.Подигнување на нови зелени површини	2.200.000,00	2015	/	2.200.000,00	0,00%
PA	14-PA.Набавка на садови за отпад – дел од Програма за управување со отпадот	1.500.000,00	2015	1.242.422,00	257.578,00	82,83%
		9.750.000,00		4.743.699,00	5.006.301,00	48,65%

Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните активности:

- Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства се за извршен мониторинг. Дел од средствата се заштедени заради можноста самите оператори да спроведуваат мониторингот, а со тоа се растерети општината од трошење на финансиски средства.
- Во делот на Проектна документација за животна средина изготвени се: Стратегиски оценки за влијание врз животна средина на плански документи, во еколошкиот дел од постапката на изготвување и донесување на урбанистички планови за општината, Елаборати за заштита на животната средина за инфраструктурни објекти чиј инвеститор е општината. Изработен е Елаборат за ерозивните подрачја и подрачјата за загрозување од ерозија на територијата на Општина Велес и Елаборат за утврдување на границина за заштита на зоните околу водозафатните објекти-бунари за водоснабдување на градот Велес.
- При реализација на Програмата за управување со отпад трансферирани се средства на ЈКП Дервен за кофинансирање на набавка на изолиран фотоволтаичен (OFF GRID) систем за производство на електрична енергија за потребител на општинската депонија за комунален отпад и заградивос поставување на системот за секундарна селекција на отпадодпакување и средства за постапување со живини сијалици/опасен отпад. Реализирани се и средства за чистење на диви депонии во населените места и во урбаната средина.
- Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е набавка на цветен расад, грмушести и дрвенести декоративни растенија за есенското и пролетното хортикултурно уредување на постоечките и новоформираните зелени површини.
- Во ставката Набавка на садови за отпад – дел од Програма за управување со отпадот извршена е набавка на 1000 стандардизирани канти за домаќинствата и 10 садови за отпадни батерии за училиштата.

- Националните акции за животна средина “Македонија без отпад” и “Денот на дрвото” се реализирани од средства на Програмата за одржување на јавната чистота и средства на Владата на РМ и за не се потрошени финансиски средства од оваа Програма.

За реализацијата на проектите во 2015 година планирани се вкупно 9.750.000,00 денари, а потрошени се 4.743.699,00 денари.

Ако се споредуваат **само финансиските параметри**, односно висината на планирани и потрошени (платени) финансиски средства, тогаш реализацијата на Програмата во делот на заштита на животната средина изнесува 48,65%.

3.7.К – Култура

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2015 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2015 година изнесуваа 25.452.000 ден. Од овие средства 11.290.000 денари беа од Буџетот на Општина Велес, 10.346.000 денари од Министерството за култура, а 2.000.000 денари од др. извори и донации. Средствата од Министерството за култура во најголем дел се однесуваат на блок-дотациите наменети за локалните установи од областа на културата. Средствата од др. извори и донации се однесуваат на Петијадата.

Во текот на календарската година Програмата претрпе две измени – во март и во септември. Измените во март се должат на одобрените средства од Министерството за култура за проектот „Велес град на културата“, а измените во септември се должат на блок-дотациите и средствата од пренесените вишоци од претходната година на локалните установи од областа на културата. Конечно, по втората измена Програмата изнесуваше 29.252.000 денари.

Програмата за култура опфаќа седум дела: културни манифестации што се реализираат во текот на календарската година, поддршка на проекти, годишнини, инвестиции, поддршка на локални установи, трансфер на средства кон локалните културни манифестации и други расходи.

Најопсежен дел од Програмата е поглавјето **Манифестации**. Тука се опфатени културните манифестации од меѓународен, републички и локален карактер што ги реализира општинската администрација со помош на локалните установи под областа на културата, Организационите одбори на дел од културните манифестации, како и граѓанските организации на кои општината им делегирала дел од надлежностите. Дел од манифестациите се еднократни, а повеќето се комплексни, обединуваат во себе повеќе уметности и се реализираат во времетраење од неколку дена. Такви се меѓународните фестивали, изложби, промоции, ликовната колонија, така што оваа бројка на културни настани е многу поголема и изнесува околу 140. За реализирање на културни манифестации во 2015 година потрошени се 11.773.041 денари.

Најзначаен проект во Велес, проект што ја обележа 2015 година и беше предзнак на сите културни настани во 2015 година е „Велес – град на културата“. Проектот стартуваше на 18-ти јануари, а официјално заврши на 29 декември. Апликацијата за проектот што и официјално беше прифатена од Министерството за култура содржи 94 културни настани. Заклучно со последната театарска претстава

што се одигра на 30.12.2015 година реализирани се вкупно 188 културни настани. Во оваа бројка не се сметаат повеќедневните манифестации. На пр. ИФФ трае 5 дена, се брои како еден културен настан. ИФАД „Стоби“ трае 15 дена со повеќе театарски претстави, а се брои како еден културен настан и тн. Што значи, бројот на културни настани е двојно и повеќе поголем од планираните (околу 250).

Ова се должи на големата желба на уметниците од сите профили да настапат во Велес и нашата економичност во работењето. Проектот беше димензиониран на 2.900.000 денари, буџет што во висина од 2.000.000 го обезбедува Министерството за култура, а 900.000 денари Општина Велес, вкупно, со 188 реализирани културни манифестации. Проектот град на културата чини 2.125.178 денари.

Реализирани се рекордни 42 театарски претстави, 25 изложби, 23 традиционални манифестации, 30 промоции на книги, 43 музички концерти, 9 филмски проекции, 5 меѓународни манифестации, 6 фолклорни концерти, 3 претстави за деца, 2 концерта за деца. Во оваа бројка не ја вбројуваме отворената новогодишна сцена што се реализираше во Младинскиот парк од 25 – 31 декември. Организациски проектот го реализираа пет комисији формирани од Градоначалникот – Комисија за фолклор, за литература, за ликовна уметност, за музика и комисија за театар. Задача на комисиите беше да вршат селекција т.е. да направат избор на настаните што ќе се реализираат во рамки на „Велес град на културата“ при тоа водејќи сметка за квалитетот на понудениот културен настан или манифестација. Сето ова комисиите го реализираа заедно со општинската администрација без никаков надоместок иако проектот предвидуваше хонорари за комисиите, координаторот и логистиката.

Посебно мора да се истакне улогата на театарот „Џинот“ во реализација на проектот затоа што најголем дел од настаните што се реализираа во затворен простор – театарски претстави, балет, танци, концерти се одржаа во зградата на театарот.

Реализирани 4 меѓународни културни манифестации (Рацинови средби, Интернационален фолклорен фестивал „Велес“, Интернационален фестивал за античка драма „Стоби“, Сликарска-копаничарска колонија „Папрадишки мајстори“) за чија реализација Советот на Општина Велес разгледуваше посебни извештаи.

Реализирани се повеќе **проекти** со здруженија на граѓани како Грнчарска работилница, Етно работилници во куќите на уметноста (грнчарска, столарска, ткајачка и работилница за изработка на накит), „Денови на Кемал Ататутк“, „Средби на Бошњаците“, „Moto beach party“, Баскерфест и тн.

Во делот **годишнини** на значајни личности и настани реализирани се бројни свечености по повод државни празници и јубилеи на истакнати велешани од македонската историја. Покрај достоиното обележување на државните празници, особен акцент беше ставен на обележувањето на 75 годишнината од смртта на Димитрија Чуповски.

Од средствата предвидени во делот **годишнини** се покриваат и трошоците што произлегуваат од реализирање на Програмата за обележување годишнини на значајни настани и личности за 2015 година.

Традиционална културна манифестации одржана во 2015 година што привлече најголемо внимание во јавноста е Пителијадата – што по шести пат се одржа на отворено. Овој фестивал на вино и велешка пастрмајлија беше вистински спектакл на кој беше презентирана најголемата пита пастрмајлија, беа продадени 41.300 пити и 9.700 тони вино. Во забавниот дел на манифестацијата што траеше 3 дена учествуваа „Маестро“, „Виртус“, Зуица Лазова, Благоја

Груевски, Анета „Молика“, тамбураши „Равница“, Миле Кузмановски, Боби Мојсовски, Влатко Лозановски, Елена Ристевска, „Парни ваљак“, Ален Хасанович, Филип Божиновски, Александар Тарабунов, Калиопи, „Фолтин и ДНК. Во две фестивалски вечери се одржа и афтер парти со ДЦ-и и караоке забава.

Денот на Општина Велес 9-ти Ноември беше проследен со настап на промоција на копродукциската постановка на модерна балетска претстава „Балкан-денс“ беше отворена изложбата на дела создадени на Ликовната колонија „Папрадишки мајстори“ и беше врачена Актерската награда за животно дело „Петре Прличко“ на актерката Милица Стојанова. Програмата беше збогатена со целовечерен концерт на Ансамбл „Керамичар“.

Во 2015 година се одржаа и традиционалните манифестации Априлијада, Денот на Македонските просветители Св. Кирил и Методиј, Недела на детето, Детски Рацинови средби, итн.

На негувањето на културата, традицијата и обичаите во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата во 2015 година е посветено особено внимание. Овде се вбројуваат манифестациите „Средби на Бошњациите од Република Македонија“ што се одржува во мај во с. Горно Оризари и „Пеливански натпревари“ на која се презентира фолклорот и обичаите на албанската заедница, „Денови на Кемал Ататурк“, манифестација на која се презентира турската традиција и култура. Исто така од Програмата се одвоени средства за обележување на празниците и на другите припадници на заедниците од Општина Велес, во организација на здруженија на граѓани од овие етнитети.

Во 2015 година по шести пат беше обележан и **патронот на Велес „Свети Пантелејмон“**, **светец заштитник** што се слави на 9-ти август. И оваа година во соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека Општина Велес реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори.

Начин на реализирање

Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2015 година е обезбедување на активен однос на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата, сочувување и афирмирање на културното наследство и идентитет на општината и презентирање и афирмирање на творците и интерпретаторите на културата, Општина Велес во реализирањето на програмата вклучи голем број граѓани, здруженија на граѓани и уметници од различни профили, а дел од надлежностите ги делегираше на граѓански организации.

Организирањето на културните манифестации, обезбедувањето на просторот, проектните активности, одржувањето на објектите сопственост на општината во кои се одржуваат културните настани ги обезбедува општинската администрација.

За реализација на програмата за култура за 2015 година потрошени се буџетски средства во износ од 12.129.825 денари или 92,66%. Ова пред се се должи на ефикасниот и домаќински однос во работата и успехот голем дел од манифестациите да се реализираат со помалку средства од планираните.

Процентот на нереализиран дел од програмата се должи на фактот што во делот инвестиции не се потрошени средства за изградба на споменици затоа што се очекуваше да завршат градежните работи за санација на Спомен-костурницата, а потоа да се започне со изградба на алејата на хероите. Од оваа ставка е изработена биста на Кочо Рацин која треба да се постави во збратимениот град Каршијака во Република Турција.

3.8. Л – Спорт и рекреација

Програмата од областа на спортот во 2015 година беше димензионирана на 13.040.000 денари и опфаќа:

- I. Спортски манифестации
- II. Поддршка на спортски сојузи
- III. Поддршка на спортот во градот
- IV. Инвестиции

Со оваа Програма поддржани се повеќе од 60 спортски настани, од кои дел со меѓународен карактер. Исто така дадена е поддршка на сите спортски сојузи, на клубови и поединци што даваат активен придонес за развој на спортот во Општина Велес.

И во 2015 година од оваа Програма беа обезбедени значителни средства за поддршка на активностите на спортски сојузи, поддршка на развојот на спортот во градот – за надомест за користење на спортски објекти за квалитетен спорт искористени се 2.420.000 денари, а за поддршка на младински спортски екипи – 640.000 денари. Во 2015 година за поддршка на спортскиот бренд на Велес – Друштво за спортски дејности ГРК „Борец“ АД кој го смени статусот заради натпреварувањето во супер лига, издвоени се вкупно 3.000.000 денари.

Од оваа Програма поддржани се и поединци што земаа учество на балкански, европски и светски првенства со вкупно 88.000 денари.

Оваа година за реконструкцијата на Градскиот стадион од буџетот се издвоени 597.000 денари. Ова е инвестиција што ќе продолжи и во 2016 година.

За сочувување на континуитетот од областа на спортот за кој постои интерес кај граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се и реализирани одреден број на спортски и спортско-рекреативни манифестации од кои посебен интерес кај граѓаните предизвикаа турнирите во мал фудбал, Турнирот во борење на пеливани, спортската манифестација во боречки вештини, Вардарската регата „Гемиџии“, меморијалните турнири во сите спортови, отворените забавни фудбалски школи и пливачкиот маратон што оваа година се оджа по втор пат.

Со цел да се вклучат поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги поддржува спортските сојузи и нивните активности. Во 2015 година финансиска поддршка добија Сојузот на училишен спорт 300.000 денари, Сојузот за спортска рекреација на инвалидизирани лица – 60.000 и Општинскиот фудбалски сојуз – 300.000 денари. Сите сојузи во своите програми за 2015 година реализираа спортски активности што опфаќаат голем број учесници од сите возрасти од обата пола. Она што ја карактеризира 2015 година во областа на спортот, е активирањето на Училишните спортски клубови во сите општински основни и средни училишта и воспоставување на лига систем натпревари.

Вниманието на јавноста особено го привлекоа и одржаните градски првенства во сите спортови како и предавањето во употреба на двете тениски игралишта во Градскиот парк. Изградени се две повеќенаменски спортски игралишта во селата Иванковци и Караслари, изградена е кајакарска патека на реката Вардар и водено е сметка да се создадат оптимални услови за развој на сите спортови.

Сите планирани активности се реализирани со помош на несебичното залагање и волонтерската работа на спортските работници.

И оваа година повеќето училишта во Општина Велес – средни и основни, ја добија довербата да бидат домаќини на републички училишни натпревари во определени спортови.

Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и делегатски трошоци, за котизација за учество во лига и за патни трошоци на екипите. За начинот на трошење на средствата спортските организации поднесуваат наративен и финансиски извештај.

Во 2015 година Агенцијата за спорт и млади даде поддршка на повеќе училишта со спортска опрема, 1000 столчиња за Градскиот стадион, беа донесени правилници за одржување на спортските објекти.

Огроман напредок е постигнат во областа на младите. Формиран е Совет на млади и донесена Програма за работа на Советот за млади со што се отвора широк простор за делување на младите во сите области од животот.

Што се однесува до рекреацијата на граѓаните, поставени се 4 шаховски табли на 4 фреквентни локации во градот, поставени се справи за вежбање на повеќе локации и тн.

Иако во најголем дел Програмата за спорт е реализирана, заради ефикасно и домаќинско работење, со заштеда на средства и доследна примена на законската регулатива, средствата од програмата се потрошени во 57,79%.

Начин на реализирање

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот за 2015 година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот, сочувување и афирмирање на постојниот квалитет, презентирање и афирмирање на Општина Велес преку спортот. Во реализацијата на Програмата учествуваа постојните регистрирани спортски организации и нивните управни органи во кои пак членуваат голем број на спортисти, граѓани од различна возраст и од обата пола, а целокупната координација ја извршуваше стручната служба на Општина Велес.

3.9. В – Социјална заштита и заштита на децата

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2015 година е димензионирана на 67.928.140,00 денари од кои 5.490.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а останатите се блок-дотации од Министерството за труд и социјална политика и сопствени приходи на Локалната установа Детска градинка „Димче Мирчев“.

Средствата во Програмата се распределени на:

- Социјална поддршка на заедницата
- Општина по мерка на детето
- Лица со хендикеп
- Меѓуинституционална соработка
- Родова рамноправност
- Грижа за стари лица
- Меѓуопштинска соработка
- Инвестиции

- Трансфер на средства

Програмата за социјална заштита од година во година расте и по обем на активности иако надлежностите од оваа област сеуште во најголем дел не се обигаторни за локалната власт.

Голем дел од активностите се сведуваат на волонтерски активности и активности поврзани во образовните институции, ПЕ на министерствата и граѓанските организации.

Финансиска помош на членови на социјално загроени семејства е реализирана со 513.666,00 денари.

Во Декадата на Роми со оваа Програма се поддржуваат проекти на ГО, а континуирано веќе седма година се дава поддршка на проектот за инклузија на ромските деца во предучилишните установи. Проектот е проширен со опфаќање на поголем број на деца и обезбеден бесплатен превоз за нив. Од Општина Велес, за оваа намена се издвоени 260.488,00 денари.

Од страна на Локалниот совет за превенција од детско престапништво реализиран е Акцискиот план за 2015 година. Информацијата за негова реализација беше проследена на една од претходните седници на Советот на Општина Велес

На почетокот на учебната година, обезбедена е помош за деца без родители и родителска грижа, а на крајот на учебната година дадена е помош на матурантите од Велес згрижени во Домот за деца без родители „11 – ти Октомври“.

Она што ја обележа 2015 година во областа на социјалната заштита е реализирањето на активности по ЛАПЛИ Пред почетокот на учебната 2015/2016 година, во ООУ „Васил Главинов“, се пушти во употреба првиот лифт за деца со посебни образовни потреби, се оспособија два тоалета на приземје и првиот кат за деца со посебни образовни потреби. Во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ и ССОУ „Димитрија Чуповски“ започна изградбата на лифт со што ќе се овозможи пристапност на лица со посебни образовни потреби и во овие училишта. за реализација на активности согласно ЛАПЛИ, издвоени се 1.213.525 денари.

Од соработка и поддршката на ГО битно е да се напомене поддршката за климатска рехабилитација на ЗЛЦП, поддршка на Здружение на слепи лица, поддршка на Здружение на глуви и наглуви. Во соработка со ОО Црвен крст со кој Општина Велес потпиша меморандум за соработка во периодот на летните горештини беа организирани пунктови низ градот за делење вода на граѓаните и укажување на медицинска помош, како и спроведување на активности од Стратегијата за намалување на туберколозата на територијата на Општина Велес, организирана крводарителска акција по повод 9 – ти Ноември Ден на Општина Велес, доделена помош во рамките на обележување на Светскиот ден на гладта.

Општина Велес ги поддржа и активностите на ЦПЛИП „Порака“ за реализација на проектот; Формирање на тимови со цел лобирање кај надлежни институции за решавање на потешкотии со кои се соочуваат лица со попречености, како и проектот на ЦПЛИП „Порака“ и ПОУ „Маца Овчарова“: Информирање и едуцирање на родители.

Стратегискиот документ ЛАПЛИ усвоен од Советот на Општина Велес беше со временската рамка од 2011-2015 година и е успешно реализиран. Преку низа активности се остварија целите по секоја од осумте инкорпорирани приоритетни области. Оваа флексибилна мапа на локални политики изготвена со партиципативно учество на сите засегнати страни овозможи дизајнирање, рефокусирање и имплементација на планови, програми и иноватни форми за создавање услови за поквалитетни услуги и подобри услови за живот на лицата со инвалидност.

Поаѓајќи од стекнатите позитивни искуства, применетите практики при реализација на проектите и имплементацијата на меѓународните конвенции, слободно може да се каже дека Општина Велес воведе нови повисоки стандарди на локално ниво. Бидејќи временската рамка на стратегискиот документ е веќе истечена, Општина Велес во првото тромесечие на 2016 година ќе иницира изготвување на нов Локален акциски план со вклучување на сите засегнати страни за одредување на приоритетите и потребите на лицата со попречености. Општина Велес и во иднина останува отворена за партнерска соработка на ова поле и во континуитет ќе ги поддржува сите акции и иницијативи за остварување на правата на лицата со попречености и нивните семејства.

Општина Велес учествува во партнерски проекти како:

Проект *Се грижиме за топол дом*

Цел на проектот: да се намали социјалниот ризик од социјално исклучување на граѓаните на општината во задоволувањето на основните потреби од покуќнина, мебел, бела техника, електрични апарати, апарати за домаќинство, опрема за деца и друго. Проектот се реализираше според принципот „Кој прв ќе се јави, тој прв ќе биде услужен“.

Девет лица евидентирани во системот на социјалната заштита во ЦСР Велес, добија донирани апарати за домаќинство.

Времетраење: од 2013 година континуирано.

Организации кои го спроведуваат проектот: Центар за социјална работа, Општина Велес и ОО Црвен крст Велес.

Проект *Отворени денови за социјална заштита во рурални средини*

Цел на проектот: приближување на социјалната заштита и социјалната работа до жителите во рурални средини, превенција и рано откривање на изложеноста на социјален ризик, навремена интервенција на центрите за социјална работа.

Посетени жителите од тринаесет рурални средини, се обезбеди директен контакт и информирање на жителите од руралните средини за прават и услугите од социјалната заштита. Советувалишна работа овозможена е за десет лица со брачни и семејни проблеми, пет лица се стекнати со право на паричен надоместок за мобилност, слепило, глувост и наглувост. Нај многу прашања се упатени за стекнување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

Времетраење: септември – декември 2013 година, февруари – јуни 2014 година, септември – декември 2015 година.

Организации кои го спроведуваат проектот: ЦСР и Општина Велес.

Проект на УСАИД: за практикантска работа и вработување на лица со попречености

Цел на проектот: Зголемено учество на лицата со попреченост во општеството преку подобрување на нивните вештини за вработување преку обуки и практикантска работа, препознавање на способностите на лицата со попреченост и нивно правилно насочување, поддршка на лицата со попреченост да започнат сопствен бизнис, зголемување на свеста кај јавниот и приватниот сектор за потенцијалите на лицата со попреченост.

Проектот ги предвидува следниве активности:

- Обука за стратегии за барање работа.
- Професионални курсеви за претприемништво.
- Обуки на тема „Методологија за успешно менторство на лица со попреченост“.

На петнаесет невработени лица со попреченост, им беше одржана Обука за стратегии за барање работа и подготовка на CV.

Во тек е спроведувањето на втората етапа на проектот кој опфаќа обука на компании од приватниот сектор.

Времетраење на проектот: август 2012 – август 2016

Организации кои го спроведуваат проектот: „Моја кариера“ од Скопје. Партнери: Организации на лица со попречености; Локална самоуправа; Компании од приватниот сектор; Агенција за вработување; Стопански комори и професионални здруженија; Креатори на јавното мислење.

Проект *Рурален доктор*

Цел на проектот: Унапредување на здравствената заштита на жителите од руралните средини, давање на здравствени услуги од примарно ниво во сите населени места кои немаат рурални амбуланти, можност на постарото население за добивање здравствени услуги.

19 села во Велешко ги посетува доктор со медицинска сестра. Покрај редовните лекарски прегледи се проверува нивото на шеќер во крвта, крвниот притисок, посетени се и тешко подвижни и неподвижни луѓе кои се физички спречени да одат на лекар.

Времетраење на проектот: септември 2015 година континуирано.

Организации кои го спроведуваат проектот: ЈЗУ Здравен дом – Велес, Општина Велес.

Проект *Одбиј работа на црно*

Цел на проектот: Запознавање на вработените во училиштата со основните права од Законот за работните односи и законот за безбедност и здравје при работа. преку едукација на овие лица и нивно запознавање со основните права од работен однос, ќе се овозможи тие понатаму да ги насочуваат младите на пазарот на трудот да ги насочуваат младите на пазарот на труд да се вклучуваат во формалната економија, со цел да ги заштитат своите права.

Единицата за локална самоуправа Велес како одговорен субјект во целост ги спроведува законските одредби и постапува согласно роковите и насоките за реализација на сите произлезени обврски за воспоставување еднакви можности и еднаков третман на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење во Општина Велес. Во континуитет ги следи сите актуелни состојби, законски измени и дополнувања, иницира акции и ги имплементира работните обврски за родова рамноправност со сопствени средства од Буџетот на општината. Поддржува активности и ја инкорпорира родовата рамноправност преку реализација на Оперативниот план за еднакви можности и годишните програми.

Во соработка со граѓански организации преку реализација на партнерски проекти, Општина Велес од Буџетот за 2015 година има трансферирано 330.000,00 денари за промовирање и реализирање активности за родова рамноправност.

Во 2015 година Општина Велес делегираше надлежност за спроведување на Активности по Оперативен план за Родова еднаквост за 2015 година на Организација на жени - Велес со предвидени и реализирани 100.000,00 денари.

Во рамките на активностите реализирани се низа проектни активности во вид на советувањашта, едукативни трибини и работилници. Поддржани се национални кампањи за справување со дискриминација и семејно насилство, еднакви можности и човекови права. Дистрибуирани се едукативни флаери и беџови за кампањи во повеќе ограноци на здружението во рурални средини во општината.

Исто така Општина Велес ја поддржа реализацијата на проектите:

- Еднаквоста како реалност;
- Вредности на традицијата;
- Верувај – ти можеш.

Во соработка со Здружението на пензионери дадена е поддршка на манифестации организирани за оваа категорија граѓани, и бесплатен јавен превоз за пензионерите еднаш во неделата. Од предвидени 150.000,00 денари, реализирани се 146.000 денари.

Во делот Меѓуопштинска соработка значајно место зазема Одлуката на Советот на Општина Велес за реализација на проектни активности како дел од Проектот „Меѓуопштинска соработка за обезбедување грижа за ранливи групи во општините Велес, Кавадарци, Градско, Чашка и Росоман“ кој е финансиски поддржан од Програмата за развој на ОН - УНДП, како и од општините Велес и Кавадарци. Вкупната вредност на проектот изнесува 4.991.650,00 денари.

Преку оваа активност се поставува летниковец и опрема за вежбање. На кој начин општина Велес ќе добие простор за рекреација и инклузија на лицата со инвалидност.

Во делот Инвестиции во 2015 година, акцент се стави на Реконструкција и опремување на дневен центар за деца со оштетен вид и од предвидени 750.000 денари реализирани се 724.115,00 денари од Општина Велес.

Во 2015 година Процентот на реализација на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2015 година изнесува 61,89%. Ова не значи дека активностите предвидени со Програмата не се реализирани. Напротив, ова се должи на претежно волонтерската и доброволна работа на граѓанскиот сектор, општинската администрација и поединци.

3.10. Н – Образование

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2015 година е димензионирана на 380.373.985 денари. Најголем дел од овие средства се средства што ги трансферира Министерството за образование на име блок-дотации за средното и основното образование.

Од Буџетот на општината за активностите од оваа Програма одделени се 8.190.000 денари.

Програмата за образование за 2015 година содржи активности, поддршка на проекти, инвестиции, тековни работи и трансфер на средства. Овие поглавја опфаќаат: Прогласување на најдоби наставници во средно и основно образование и одделенска настава, реализирање партнерски проекти со училиштата и граѓанските организации од областа на образованието, интервенции во училишните и спортски објекти и набавка на опрема во основните и средни училишта и тн.

Со оваа Програма дадена е поддршка на талентираните ученици за учество на меѓународни натпревари и саемски манифестации.

Во областа на образованието во извештајниот период извршена е: доградба на училишната зграда во с. Сливник, по проектот за енергетска ефикасност се заменија два котла за топловодно греење и се обновиле 20 тоалети во зградата на ООУ „Благој Кирков“, грант од Јапонската влада.

Се реконструираше опожарениот дел од модулното училиште во Отовица, се реконструираа тоалетите во Гимназијата, се санираше покривот и се заменија прозорците во ПУ во Клуковец, се реконструираше кровната конструкција на училишната зграда во с. Чолошево. Во дворот на ООУ „Васил Главинов“ се

поставија елементи за фитнес вежбалица и се уреди дворот на Гимназијата „Кочо Рацин“.

Во 2015 година се постави видеонадзор на сите училишни објекти. И оваа година беа доделени 16 стипендии на талентирани ученици и студенти.

Што се однесува до едукацијата на учениците преку средства од различни програми одржани се трибини за заштита од ХИВ инфекција, за превенција од болести од зависности, едукација за противпожарна заштита на учениците, безбедност во сообраќајот и тн.

Следејќи ги основните цели на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2015 година - обезбедување активен однос кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието, Општина Велес активностите поврзани со образованието ги предвиде и во другите програми. Така на пример во Програмата за култура голем дел од манифестациите се директно поврзани со учеството на учениците: Денови на пролетта, Априлијада, Велигденско јајце, Денот на Европа, Детските Рацинови средби, зачленувањето на првачињата во Светската детска организација и тн. Оваа година Велес беше домаќин на „Образовното рандеву“ - МАССУМ.

Во Програмата за спорт голем дел од активностите се поврзани со учениците од основното и средното образование како на пр. Лига систем натпреварите, Отворениот спортски ден итн.

Општина Велес во 2015 година преку Програмата за образование и Програмата за меѓународна соработка, а со поддршка на меѓународната заедница се конкретизира соработката на Општина Велес со збратимената општина Шербур Октавиљ од Долна Нормандија, Република Франција со посета на средношколци од Велес на оваа општина и средношколци од Шербур Октавиљ на Општина Велес. Покрај размената на искуства и стекнување трајни пријателства, резултат на овие средби е цветниот замок Равале во Младинскиот парк и Саат кулата на Велес во паркот во Шербур.

И оваа година сите училишта беа вклучени во акциите за пошумување, „Македонија без отпат“, проектите за меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем, „Отворете ги прозорците“ – проект за работа со деца со посебни образовни потреби и користење на асистивна технологија, „инклузивно образование“ и уште многу други во кои покрај учениците вклучени се и наставниот кадар, педогошко-психолошките служби и родителите се со цел да се подобри и осовремени образовниот процес.

Активностите во Програмата за образование во 2015 година реализирани се во процент од 74,27%. Процентот на потрошени средства не ја отсликува реалната слика на вложените средства во оваа област затоа што активностите во областа на образованието се многу поголеми од планираните Ова се должи на реализирани проекти финансиски поддржани од Владата на Република Македонија и бројни домашни и меѓународни асоцијации и фондации.

3.11. Т-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита за 2015 година е димензионирана на 4.700.000 денари

Средствата во Програмата се распределени на:

- Превентивна здравствена;
- Општи мерки за заштита на населението од заразни болести;

- Промоција и едукација;
- Меѓуинституционална соработка;
- Бездомни животни

Во делот на превентивната здравствена заштита извршени се редовни санитарни и здравствени прегледи како на вработените во образованието, така и на вработените во општинската администрација и ТППЕ. И оваа година е поддржан проектот на ЗРГЗП за рехабилитација на деца од Велес.

Во делот на преземени мерки за здравствената заштита извршена е редовна дератизација, дезинфекција и дезинсекција на јавните површини и објекти во општина Велес. Извршени се три авионски прскања за заштита од комарци (16.05.2015 година, 06.06.2015 година и 15.07.2015 година), за кои Општина Велес има предвидени 1.500.000,00 денари и реализирани 1.500.000,00 денари.

Од предвидени 300.000,00 денари за дератизација, дезинсекција и дезинфекција на јавни површини и јавни објекти во надлежност на општината, реализирани се 300.000,00 денари, за третирање против крлежи.

Општина Велес беше опфатена со две авионски прскања против комарци што ги спроведе Министерството за здравство (20.08.2015 година и 24.09.2015 година).

Исто така остварена е соработка со граѓанскиот сектор и реализирана е едукација на населението за правилно чување на миленичиња и згрижување на бездомни животни. Во овој контекст продолжи соработката со Ветеринарната станица Велес за заловување и третирање на бездомни животни.

Во делот на промоција и едукација значајно место се отстапи на трибините за Превенција од болести на зависности. Кои со посредство на Советот за јавно здравје и МВР – Велес, се одржаа предавања со презентации во сите општински основни и средни училишта.

Во 2015 година со посредство на Советот за јавно здравје одржани се презентации за заштита од ХИВ сида и сексуално преносливи болести во сите основни и средни училишта

Дел од меѓуинституционалната соработка е и проектот **Рурален доктор**. Носител на проектот е Министерство за здравство, а се реализира со соработка на ЈЗУ Здравен дом. Во 2015 година се посетени деветнаесет села во велешко кои немаат рурални амбуланти, од тим составен од доктор и медицинска сестра. Сите жители од овие рурални средини добиваат здравствени услуги од примарно ниво како прегледи, мерење на ниво на шеќер во крвта, мерење крвен притисок, посета на неподвижни лица и др.

3.12. W – Противпожарна заштита

Со реализацијата на процесот на децентрализацијата во јули 2005 година и новите надлежности на локалната власт, работата и вработените во Територијалната противпожарна единица станаа дел од администрацијата на Општина Велес.

При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Велес презеде вкупно 25 пожарникари. Со преземањето на дел од вработените во ЈП

„Македонија пат“, едно лице со соодветно образование е распоредено на работни задачи во ТППЕ - Велес

Во согласност со Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“ бр.67/04. 55/13), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно одржување се средства од Буџетот на Општина Велес.

Поради тоа, во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2015 година, за плати и надоместоци за плати за вкупно 26 вработени во ТППЕ од Буџетот на РМ планирани се средства во вкупен износ од 14.420.000. За плати на 26 вработени исплатени се вкупно 11.684.568 денари или 10.791.860 од блок дотациите и 892.708 денари од Буџетот на Општина Велес. Во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2015 година беа планирани средства од Буџетот на Општина Велес за покривање на активностите на територијалната противпожарна единица.

Најмногу средства има потрошено за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, или 72,92% од планираното, потоа се трошоците за поправки и редовно одржување на возилата, регистрација на возилата.

Во текот на 2015 година за купување на опрема и реконструкција и санација на ПП згради се потрошени се 978.925 денари. Извршена е набавка на дел од потребната униформа и заштитна опрема на пожарникарите потребна при гаснење на пожар, а вршени се и редовни контроли на возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во секое време за потребите на сите три општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е доста стара, тешко се одржува, и ПП возилата скоро после секоја поголема интервенција се сервисираат. Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес успеваат успешно да ги извршуваат своите работни обврски.

4. Детален извештај за трошење на буџетската резерва

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма А0 - Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 850.000 денари и програма Д0-Градоначалник, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 330.000 денари, во 2015 година вкупно се потрошени 1.022.000,00 денари и тоа 692.000,00 од програма А0-Совет на општина Велес и 330.000,00 од програма-Д0-Градоначалник.

• Тековни резерви

Програма А0-Совет на Општина

1.Исплатени 490.000 ден. на име помош поради пожар на куќи на следниве лица:

Стојанова Лиза	30.000
Јанушев Јануш	100.000
Бошков Ристе	100.000
Калаузаров Благој	70.000
Јовановски Македонски	30.000
Бошков Ристе	100.000
Илиев Драган	15.000

Иванов Никола	30.000
Дестанова Севдије	15.000

2. Еднократен надомест на Димовска Жаклина за покривање на трошоци за погреб во износ од 25.000 денари..
3. Исплатени 10.000 ден. на Димовска Габриела за учество на меѓународен натпревар за талентирани музичари.
4. Исплатено 20.000 ден. на Јовиќ Синиша за покривање на дел од трошоци за авионски билет Хјустон-САД.
5. Исплатени 5.000 ден.на Глушкова Ана за покривање на трошоци за превоз до Лидо Ди Јесоло-Италија.
6. Исплатени 18.000 ден. на Стефановски Благој за надомест на штета на возило од елементарни непогоди.
7. Исплатени 10.000 ден.на Ѓоргиев Тодорче-за експедиција Мон Блан-Франција.
8. Исплатени 20.000 ден. на Маџовска Роза за санирање на рушена кровна конструкција.
9. Исплатени 30.000 ден. на Кајакарски државни и европски натпревари за Љубомир Спасиќ.
10. Еднократен надомест во износ од 30.000 ден. за европски првенства во кајак на Игор Стефановски и Енис Неби.
- 11.Исплатени 10.000 ден. за еднократен надомест за св. Првенство во Словенија.
12. Исплатени вкупно 24.000ден.на лицата: Димов Мето, Ризински Ѓорѓи, Алексов Стојанче и Глигоровски Виктор. за покажано херојство и спречување разбојништво. Вкупно од Програмата А0- Совет на Општина од контото 413110-Тековни резерви (разновидни трошоци) се потрошени вкупно **692.000,00** денари.

Програма Д0-градоначалник

Исплата за смрт на член на потесно семејство

Реден број	Име и презиме	Смрт на член на потесно семејство
1.	Марина Ацкова	15.000,00
2.	Лидија Атанасовска	15.000,00
3.	Славица Давчевска	15.000,00
4.	Викторија Наќинова	15.000,00
5.	Соња Стумбова	15.000,00
6.	Весна Стоилкова	15.000,00
7.	Зоран Стојанов	15.000,00
8.	Павлина Цветковска	15.000,00

9.	Лазар Стојанов	15.000,00
10.	Марика Ѓурчиновска	15.000,00
11.	Трајче Тоцинов	15.000,00
12.	Сута Николова	15.000,00
13.	Василка Палитова	15.000,00
14.	Македонка Петрова	15.000,00
15.	Љупчо Петров	15.000,00
16.	Ристе Трајковски	15.000,00
	ВКУПНО	240.000,00

Исплата за смрт на вработен

Реден број	Име и презиме	Смрт на вработен
1.	Лидија Атанасовска	30.000,00
2.	Дајан Ѓурова	30.000,00
3.	Звонко Чаушев	30.000,00
	ВКУПНО	90.000,00

Од тековни резерви програма До- Градоначалник од контото 413110-Тековни резерви(разновидни расходи) - за смрт на член на потесно семејство се исплатени средства во износ од 240.000,00 денари и за смрт на вработени во буџетските установи се исплатени 90.000,00 денари или вкупно се исплатени 330.000,00 денари.

5. Изјава од одговорен сметководител

Општина Велес води целосна и комплетирана , навремена , ажурна и хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани.

Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично искажување.


Целокупното финансво материјално работење за деловната 2015 година е засновано на веродостојни документи – влезни и излезни кои се предмет на книжење на главната книга .

Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезорската книга се засновани на спецификации и договори согласно законот за јавни набавки.

Сите извештаи согласно законските прописи се потполни , точни и навремено доставени до надлежните институции.

Општина Велес
Одговорен сметководител

Оливера Чанева



Прилог: Билансни шеми

- Буџет на Општина Велес
- Орган на Општина Велес
- Сметка на наменска дотација (блок)
- Сметка на наменска дотација - пожарникари

			Период					Контролор																		
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	2		7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	0	1	0
Вид.раб.			Идентификационен број										Резервни кодекси													

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12. 2015 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. АКТИВА		9.113.155	17.625.603
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (122 до 129)	121		
1.	100	Сметка	122	9.113.155	17.625.603
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (131+132+133 -134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (136+137+138+139+140 -141)	135	81.792.615	91.151.019
13.	120	Побарување од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарување од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарување од граѓани	138	26.782.182	28.694.486
16.	123	Побарување од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140	55.010.433	62.456.533
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (143+144+145+146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор на дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувања за даноци, придонеси и други давачки	147		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149+150-151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (153+154+155-156)	152		
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи	156		
		19) АВР(158+159)	157	491.963	491.963
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159	491.963	491.963
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (161+162+163+164-165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (167+168+169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства			
		00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (171+172+173+174+175+176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		
43.	002	Повеќе годишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капитални средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (178+179+180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА(182+183+184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (186+187+188)	185		
53.	030	Инвестици во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестици во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестици во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (190+191+192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицит на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (194+195+196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (198+199+200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (202+203+204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+ 157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205	91.397.733	109.268.585
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б. ПАСИВА:			
		I. Извори на средства			
		90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (208+209+210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	902	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал- залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213+214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(217+218+219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221+222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 +225)	223	491.963	491.963
81.	232	Обврски за користење на постојна буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225	491.963	491.963
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229+230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
84.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ(232+233+234)	231		
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (236+237+238+239+240+241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (243+244+245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондоците	245		
		29) ПВР (247+248)	246	90.905.770	108.776.622
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	9.113.155	17.625.603
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248	81.792.615	91.151.019
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ (250+251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253+254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256+257)	255		
105.	970	Извори на средства за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+ 223+226+231+235+242+246+ 249+252+255)	258	91.397.733	109.268.585
107.		ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		


Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител



			Период					Контролор														
0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	0	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Вид.раб.			Идентификационен број					Резервни кодекси														

Назив на субјектот- БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Единствен даночен број 4004004117638

(Буџет - фонд)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31.12. 2015 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		131.834.153	148.037.509
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+ 007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	31.539.138	35.183.174
1.	401	Основни плати	003	20.235.801	22.793.477
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	7.134.649	8.151.480
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	4.168.688	4.238.217
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	694.000	1.022.000
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010	694.000	1.022.000
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	85.137.993	93.129.447
9.	420	Патни и дневни расходи	013	1.182.851	1.321.119
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	25.094.073	24.406.606
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	4.174.150	4.894.249
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	33.885.094	36.088.119
13.	425	Договорни услуги	017	10.432.524	11.257.043
14.	426	Други тековни расходи	018	7.331.764	11.732.203
15.	427	Привремени вработувања	019	3.037.537	3.430.108

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани пооделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	145.689	168.461
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	145.689	168.461
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	14.050.733	18.158.327
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036	7.633.440	10.585.640
29.	464	Разни трансфери	037	6.417.293	7.572.687
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	266.600	376.100
31.	471	Социјални надоместоци	040	266.600	376.100
32.	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (045 до 054)	044	65.391.681	66.879.943
35.	480	Купување на опрема и машини	045	3.039.677	5.725.825
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047	58.229.193	57.199.972
38.	483	Купување на мебел	048	206.155	
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка конта	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	1.630.058	1.641.224
41.	486	Купување на возила	051	2.286.598	2.312.922
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	2.625.000	5.249.959
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	2.625.000	5.249.959
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	199.850.834	220.167.411
		Б. ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	9.113.155	17.625.603
		В.ВКУПНО (059 + 060) = 099	061	208.963.989	237.793.014
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062	104.136.178	109.928.686
48.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063	6.162.688	7.284.459
49.	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50.	713	Даноци на имот	065	46.068.636	48.544.213
51.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53.	716	Еднократни посебни такси	068		
54.	717	Даноци на специфични услуги	069	51.683.221	53.825.928
55.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070	221.633	274.086
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 076)	071	6.899.052	9.215.513
56.	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57.	722	Глоби, судски и административни такси	073	2.282.973	2.607.910
58.	723	Такси и надоместоци	074	593.900	1.025.343
59.	724	Други владини услуги	075	4.067	
60.	725	Други неданочни приходи	076	4.018.112	5.582.260
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077	29.279.820	55.780.797

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
61.	731	Продажба на капитални средства	078		
62.	732	Продажба на стоки	079		
63.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080	29.279.820	55.780.797
64.	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082		
65.	741	Трансфери од други нивоа на власт	083	68.648.939	62.868.018
66.	742	Донации од странство	084	68.648.939	62.868.018
67.	743	Капитални донации	085		
68.	744	Тековни донации	086		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 090)	087		
69.	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70.	753	Долгорочни обврзници	089		
71.	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 092 до 094)	091		
72.	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73.	762	Странски влади	093		
74.	769	Други задолжувања во странство	094		
75.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+096)	097	208.963.989	237.793.014
77.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098		
		B. ВКУПНО (097 + 098) = 061	099	208.963.989	237.793.014
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 101 до 104)	100	9.113.155	17.625.603
78.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	101		
79.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	102	9.113.155	17.625.603
80.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	103		
81.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
82.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (105 = 060 = 100)	105		
		Ѓ. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 107 до 109)	106	9.113.155	17.625.603
83.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85.		в) Непокриени расходи	109		
86.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		

Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител



Период

Контролор

0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	7	1	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид.
раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот - ВЕЛЕС ОРГАН НА ОПШТИНА

Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406

Единствен даночен број 4004004117638

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАна ден 31.12 2015_година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	701.382.199	1.070.780.096	244.440.391	826.339.705
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	5.342.613	12.168.306	7.695.341	4.472.965
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	509.644.327	862.471.291	236.745.050	625.726.241
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	473.095.789	754.217.555	174.471.612	579.745.943
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	36.548.538	108.253.736	62.273.438	45.980.298
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	186.395.259	196.140.499		196.140.499
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	52.424.217	89.465.418		89.465.418
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна багајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	1.144	5.144		5.144
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	27.215	37.337		37.337
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	52.395.858	89.422.937		89.422.937
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		7.387.263	7.387.263	
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		7.387.263	7.387.263	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	59.184.083	53.934.124		53.934.124
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	59.184.083	53.934.124		53.934.124
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	812.990.499	1.221.566.901	251.827.654	969.739.247
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	514.986.940	630.199.206
43.	900	Државен -јавен капитал	162	514.986.940	630.199.206
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	59.184.083	53.934.124
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170	59.184.083	53.934.124
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	238.819.476	285.605.917
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	49.686.549	86.428.454
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	49.646.699	86.365.454
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	39.850	63.000
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	28.310	66.385
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	28.310	66.385

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2.587.537	2.834.636
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	186.517.080	196.276.442
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	812.990.499	969.739.247
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување на билансот

Осори



Раководител

[Signature]

Период			Контролор																					
0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	7	1	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	2	2
									0	2	3	4	5	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	
Вид. раб.	Идентификационен број							Резервни кодекси																

Назив на субјектот – ВЕЛЕС ОРГАН НА ОПШТИНА
 Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број-4004004117638

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2015 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	131.008.019	146.496.315
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	31.529.945	35.183.174
1.	401	Плати и надоместоци	003	20.226.608	22.793.477
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	7.134.649	8.151.480
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	4.168.688	4.238.217
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	694.000	1.022.000
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010	694.000	1.022.000
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	84.321.052	91.588.253
9.	420	Патни и дневни расходи	013	1.192.044	1.321.119
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	25.094.073	24.406.606

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	4.174.150	4.894.249
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	33.885.094	36.088.119
13.	425	Договорни услуги	017	9.606.390	9.715.849
14.	426	Други тековни расходи	018	7.331.764	11.732.203
15.	427	Привремени вработувања	019	3.037.537	3.430.108
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	145.689	168.461
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	145.689	168.461
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	14.050.733	18.158.327
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036	7.633.440	10.585.640
29.	464	Разни трансфери	037	6.417.293	7.572.687
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	266.600	376.100
31.	471	Социјални надоместоци	040	266.600	376.100
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	65.391.681	66.879.943
35.	480	Купување на опрема и машини	045	3.039.677	5.725.825
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047	58.229.193	57.199.972
38.	483	Купување на мебел	048	206.155	
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	1.630.058	1.641.224
41.	486	Купување на возила	051	2.286.598	2.312.922
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	2.625.000	5.249.959
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	2.625.000	5.249.959
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	199.024.700	218.626.217
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	199.024.700	218.626.217
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	199.024.700	218.626.217

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	199.024.700	218.626.217
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	199.024.700	218.626.217
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	199.024.700	218.626.217
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	64	76

Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување на билансот





Раководител



			Период							Контролор															
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	9	3	0	1	1
Вид.раб.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			Идентификационен број							Резервни кодекси															

ОПШТИНА ВЕЛЕС СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден _31.12. 2015 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
				4.791.144	6.132.914
		А. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (122 до 129)	121		
1.	100	Сметка	122	4.791.144	6.132.914
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (131+132+133 -134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (136+137+138+139+140 -141)	135		
13.	120	Побарување од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарување од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарување од граѓани	138		
16.	123	Побарување од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140		
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (143+144+145+146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор на дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувања за даноци, придонеси и други давачки	147		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149+150-151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (153+154+155-156)	152		
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи	156		
		19) АВР(158+159)	157		
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159		
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (161+162+163+164-165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (167+168+169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства			
		00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (171+172+173+174+175+176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		
43.	002	Повеќе годишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капитални средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (178+179+180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА(182+183+184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (186+187+188)	185		
53.	030	Инвестици во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестици во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестици во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (190+191+192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицит на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (194+195+196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (198+199+200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (202+203+204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+ 157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205	4.791.144	6.132.914
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б. ПАСИВА:			
		I. Извори на средства			
		90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (208+209+210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	902	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал- залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213+214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(217+218+219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221+222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224+225)	223		
81.	232	Обврски за користење на постојна буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225		
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229+230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
84.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ(232+233+234)	231		
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (236+237+238+239+240+241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (243+244+245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондоците	245		
		29) ПВР (247+248)	246	4.791.144	6.132.914
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	4.791.144	6.132.914
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248		
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ (250+251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253+254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256+257)	255		
105.	970	Извори на средства за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+ 249+252+255)	258	4.791.144	6.132.914
107.		ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		

Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител



Вид.раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси														
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	Период		Контролор				0	0	9	9	3	0	1	1		
			4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Назив на субјектот-ОПШТИНА ВЕЛЕС СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
 Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број 4004004117638

(Буџет - фонд)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12. 2015 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		376.255.612	381.698.860
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+ 007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	309.024.683	320.833.431
1.	401	Основни плати	003	225.226.336	233.843.395
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	83.798.347	86.990.036
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	67.230.929	60.865.429
9.	420	Патни и дневни расходи	013	3.680	4.343
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	25.246.625	23.080.346
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	1.638.218	1.602.101
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	3.195.242	2.175.621
13.	425	Договорни услуги	017	36.884.540	33.620.067
14.	426	Други тековни расходи	018	262.624	326.430
15.	427	Привремени вработувања	019		56.521

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани пооделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (045 до 054)	044	990.629	1.125.230
35.	480	Купување на опрема и машини	045	559.607	643.943
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		37.170
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка конта	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	431.022	444.117
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	377.246.241	382.824.090
		B. ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	4.791.144	6.132.914
		B. ВКУПНО (059 + 060) = 099	061	382.037.385	388.957.004
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062		
48.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063		
49.	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50.	713	Даноци на имот	065		
51.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53.	716	Еднократни посебни такси	068		
54.	717	Даноци на специфични услуги	069		
55.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 076)	071	8.738	
56.	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57.	722	Глоби, судски и административни такси	073		
58.	723	Такси и надоместоци	074		
59.	724	Други владини услуги	075		
60.	725	Други неданочни приходи	076	8.738	
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
61.	731	Продажба на капитални средства	078		
62.	732	Продажба на стоки	079		
63.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080		
64.	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082	382.028.647	388.957.004
65.	741	Трансфери од други нивоа на власт	083	382.028.647	388.957.004
66.	742	Донации од странство	084		
67.	743	Капитални донации	085		
68.	744	Тековни донации	086		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 090)	087		
69.	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70.	753	Долгорочни обврзници	089		
71.	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 092 до 094)	091		
72.	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73.	762	Странски влади	093		
74.	769	Други задолжувања во странство	094		
75.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+096)	097	382.037.385	388.957.004
77.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098		
		B. ВКУПНО (097 + 098) = 061	099	382.037.385	388.957.004
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 101 до 104)	100	4.791.144	6.132.914
78.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	101		
79.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	102	4.791.144	6.132.914
80.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	103		
81.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
82.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (105 = 060 = 100)	105	4.791.144	6.132.914
		Ѓ. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 107 до 109)	106		
83.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85.		в) Непокриени расходи	109		
86.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		

Во Велес

На ден 02.2016

Лице одговорно за составување на билансот

[Signature]



Раководител

[Signature]

Период Контролор

0
6
0
1
7
2
8
2
7
1
1
0
1
4
1
0
0
9
9
3
7
1
7

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

Вид.
раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА-ПОЖАРНА

Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406

Единствен даночен број 4004004117638

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2015 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	883.712	897.915		897.915
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	883.712	897.915		897.915
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0	0	0
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	883.712	897.915		897.915
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
43.	900	Државен -јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	883.712	897.915
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	19.283	14.312
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	19.283	14.312

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	864.429	883.603
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	883.712	897.915
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Велес


На ден 02.2016

Лице одговорно за составување на билансот





Раководител



			Период					Контроло р																	
			0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	9	3	7	1	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
										0	2	3	4	5	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	
Вид. раб.	Идентификационен број										Резервни кодекси														

Назив на субјектот - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА-ПОЖАРНА
 Адреса, седиште и телефон -Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број 4004004117638

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2015 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		10.393.234	10.791.860
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	10.393.234	10.791.860
1.	401	Плати и надоместоци	003	7.261.893	7.538.872
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	3.131.341	3.252.988
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		0
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012		0
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016		
13.	425	Договорни услуги	017		
14.	426	Други тековни расходи	018		
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	10.393.234	10.791.860
		B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		G. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		D. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметк и или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	10.393.234	10.791.860
		ПРИХОДИ:		0	0
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за	076		
				0	0
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
				0	0
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	10.393.234	10.791.860
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	10.393.234	10.791.860
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104	0	0
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	10.393.234	10.791.860
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	26	26

Во- Велес

На ден .02.2016

Лице одговорно за
составување на
билансот




Раководител

